



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република Македонија" излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена.	Среда, 25 октомври 2000 Скопје Број 86	Претплатата за 2000 година изнесува 7.800 денари. Овој број чини 100 денари. Жиро сметка 40100-603-12498
--	--	--

2880.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, Претседателот на Република Македонија и Претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## УКАЗ

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОДВИЖНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАВА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за подвижни предмети и права, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 октомври 2000 година.

Број 07-4218/1  
23 октомври 2000 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
Томислав Стојановски, с.р.

## ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАЛОГ НА ПОДВИЖНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАВА

### Член 1

Во Законот за залог на подвижни предмети и права ("Службен весник на Република Македонија" број 21/98 и 48/99), во членот 8 став 1 зборот "регистраан" се брише.

Ставот 2 се брише.

Во ставот 5 кој станува став 4, броевите "3 и 4" се заменуваат со броевите "2 и 3".

### Член 2

Во членот 13 во алинеја 4 по зборот "побарувањето" сврзникот "и" се заменува со точка и запирка, а во алинејата 5 точката се заменува со точка и запирка и се додаваат пет нови алинеи, кои гласат:

"- идентификација на должникот, ако не е залогодавач;

- било кој друг релевантен факт, вклучувајќи каква било рестрикција на правото на пренос на залогот или правото на употреба или отуѓување на заложениот предмет;

- правото на залогопримач, во случај на доцнење од страна на залогодавач, да може да преземе заштитни мерки во однос на предметот на залогот со цел да се зачува, одржи или зголеми продажната вредност на залогот, но со вложените средства да не се стекнува сопственост врз заложениот предмет;

- клаузула според која залогопримачот има право, при доцнење на залогодавачот со цел да се зачува, одржи или продаде залогот, да може да го земе во владение доколку е заснован со договор кој има својство на извршна исправа;

- клаузула според која залогопримачот има право да го продаде залогот на било кој комерцијален начин

(непосредна спогодба, јавно наддавање, преку агенција за продажба и слично), само кога на договорот за залог странките му дале својство на извршна исправа."

### Член 3

Во членот 14 ставот 2 се менува и гласи:

"Кога врз еден ист заложен предмет има повеќе различни залози првенството при намирувањето ќе зависи од времето во кое се создадени заложните права."

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

"Во случајот од став 2 на овој член кога има регистрирани залози, првенството ќе се определува според времето на запишување во заложниот регистар (времето на регистрација), а кога има нерегистрирани залози првенството ќе се определува според времето на предавање на заложениот предмет во владение на залогопримачот, а доколку има регистриран и нерегистриран залог врз истиот предмет приоритет ќе се определи според времето кој залог е прв заснован."

### Член 4

По членот 23 се додава нов член 23-а, кој гласи:

#### "Член 23-а

Лицето кое стекнува право на сопственост врз заложен предмет го стекнува оптоварен со заложното право, освен во случај кога залогодавачот ќе го пренесе заложениот предмет во рамките на своето редовно деловно работење, како и кога се стекнува право на сопственост врз преносливи инструменти или хартии од вредност со кои се тргува на берзата.

Стекнувачот на правото врз заложениот предмет станува сопственик на предметот стекнат со купување од заложениот должник кој го ставил во промет во рамките на своето деловно работење, а заложното право продолжува да трае и понатаму врз новосоздадените предмети, а ако такви нема, врз добиените приходи.

Врз добиените приходи продолжува правото на залог и во случај на ставање во промет на хартиите од вредност од став 1 на овој член.

Приходите од став 2 на овој член можат да се употребуваат само за отплата на долгот кој е обезбеден со залогот и тие се водат на посебна сметка."

### Член 5

Во членот 24 став 2 зборовите: "заложениот предмет" се заменуваат со зборовите: "заложните хартии од вредност".

### Член 6

Во членот 28 став 2 зборовите: "заложениот предмет" се заменуваат со зборовите: "заложното побарување."

### Член 7

По членот 28 се додава нов член 28-а, кој гласи:

#### "Член 28-а

Во случај на регистриран залог врз иден предмет заложното право ќе се стекнува со опис на идниот заложен предмет."

**Член 8**

По членот 45 се додаваат два нови члена 45-а и 45-б, кои гласат:

**"Член 45-а**

Кога договорот за залог има својство на извршна исправа, а залогодавачот не ги исполнува обврските според договорот за залог, залогопримачот може да бара во рок од осум дена реализација на залогот.

Во случајот од став 1 на овој член залогопримачот е должен да го извести залогодавачот за тоа, како и другите регистрирани залогопримачи доколку ги има.

По извршеното известување од страна на залогопримачот до лицата предвидени во став 2 на овој член, залогопримачот може да преземе заштитни мерки во однос на заложенитиот предмет со цел тој да се зачува, одржи или зголеми неговата вредност.

По истекот на осум дена од доставеното известување за извршување може да се пристапи кон продажба на заложенитиот предмет согласно со клаузулата во договорот за залог за продажба на било кој комерцијален начин, а ако таква клаузула во договорот нема тогаш согласно со член 46 став 5 од овој закон.

**Член 45-б**

Ако биде извршена продажба согласно со член 45-а од овој закон, од средствата добиени со продажбата прво, се намируваат трошоците кои настанале по известувањето за продажбата, а се однесуваат на зачувување, одржување или зголемување на вредноста на предметот; второ, трошоците на продажбата вклучувајќи ја и наградата за продажбата; трето, се намирува залогопримачот кој прв го регистрирал својот залог; четврто, другите залогопримачи доколку ги има и петто, остатокот од средствата добиени при продажбата, доколку има таков остаток се исплаќа на залогодавачот."

**Член 9**

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

**2881.**

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, Претседателот на Република Македонија и Претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОГОВОРНА ХИПОТЕКА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за договорна хипотека,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 октомври 2000 година.

Број 07 - 4219/1  
23 октомври 2000 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

Потпретседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Томислав Стојановски, с.р.**

**ЗАКОН****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОГОВОРНА ХИПОТЕКА****Член 1**

Во Законот за договорна хипотека ("Службен весник на РМ" бр 59/2000), во членот 8 став 1 алинеја б по зборот "договорот" сврзникот "и" се заменува со точка и запирка, а во алинеја 7 точката се заменува со

точка и запирка и се додаваат пет нови алинеи, кои гласат:

" - идентификација на должникот ако не е хипотекарен должник;

- било кој друг релевантен факт, вклучувајќи било каква рестрикција на правото на пренос на хипотеката или правото на употреба или отуѓување на недвижноста врз која е заснована хипотеката;

- правото на хипотекарниот доверител, во случај на доцнење од страна на хипотекарниот должник, да може да преземе заштитни мерки во однос на хипотеката со цел да се зачува, одржи или зголеми продажната вредност на хипотеката, но со вложените средства да не се стекнува сопственост врз заснованата хипотека;

- клаузула според која хипотекарниот доверител има право, при доцнење на хипотекарниот должник со цел да се зачува, да ја одржи или продаде хипотеката, да може да ја земе во владение доколку е заснована со договор кој има својство на извршна исправа и

- клаузула според која хипотекарниот доверител да има право да ја продаде недвижноста врз која е заснована хипотеката на било кој комерцијален начин (непосредна спогодба, јавно наддавање, преку агенција за продажба на недвижности и слично)."

**Член 2**

Во членот 10 став 1 се брише.  
Ставовите 2,3, и 4 стануваат ставови 1, 2 и 3.

**Член 3**

Во членот 14 зборовите: "иден предмет" се заменуваат со зборовите: "идна недвижност" и се додава нов став 2, кој гласи:

"Хипотеката заснована врз идна недвижност има правно дејство од моментот на упис во јавната книга."

**Член 4**

По членот 22 став 3 зборот "подхипотекарен" се заменува со зборот "надхипотекарен", а зборот "подхипотекарниот" се заменува со зборот "хипотекарниот".

**Член 5**

Во членот 23 ставот 3 се менува и гласи:

"Ако хипотекарниот должник по истекот на рокот на пристигнувањето не ја исполни својата обврска, а реализацијата на хипотеката не е залочната, е должен да се грижи за заштита на недвижноста врз кој е заснована хипотеката од намалување на нејзината вредност, а ако ова не го прави заложената недвижност може да премине во владение на хипотекарниот доверител кога договорот за хипотека има својство на извршна исправа, а тоа хипотекарниот доверител го бара."

**Член 6**

Членот 43 се менува и гласи:

"Ако во договорот за хипотека договорените страни не го договориле начинот на реализација на хипотеката, реализацијата на хипотеката се врши преку нотар според одредбите на овој закон или преку правно лице регистрирано за промет на недвижности, според одредбите на посебен закон или преку суд според Законот за извршната постапка."

**Член 7**

Во членот 45 ставот 1 се менува и гласи:

"Ако реализацијата се врши преку нотар, хипотекарниот доверител по пристигнување на побарувањето ќе го определи нотарот кој ќе ја спроведе постапката за продажба и за тоа нотарот ќе го известува хипотекарниот должник во рок од осум дена."

Ставот 2 се менува и гласи:

"Хипотекарниот должник може во рок од осум дена од приемот на известувањето за продажбата и за нотарот кој е именуван, за да ја изврши продажбата, да ја определи најниската цена по која заложената недвижност може да се продаде, како и дека е согласен да ги авансира трошоците на продажбата."

Ставот 5 се менува и гласи:

"Ако хипотекарниот должник даде изјава со прилози предвидени во став 2 на овој член, хипотекарниот доверител е должен во рок од осум дена да го овласти нотарот да ја продаде недвижноста врз која е заснована хипотеката, во согласност со условите определени во изјавата од хипотекарниот должник."

Член 8

По членот 46 се додава нов член 46-а, кој гласи:

"Член 46-а

Од средствата добиени со продажбата, прво се намируваат трошоците кои настанале по известувањето за продажбата, а се однесуваат на зачувување, одржување или зголемување на вредноста на недвижноста врз која е заснована хипотеката; второ, трошоците на продажбата и наградата на нотарот; трето, се намирува хипотекарниот доверител кој прв ја засновал својата хипотека; четврто, другите хипотекарни доверители според својот приоритет доколку ги има и петто, остатокот од средствата добиени при продажбата доколку има таков остаток, се исплаќа на хипотекарниот должник.

Средствата добиени од продажбата до распределбата ќе бидат депонирани кај нотар."

Член 9

По членот 48 се додава нов член 48-а, кој гласи:

"Член 48-а

Во случај на засновање на хипотека врз недвижен имот на трговско друштво или на друго правно лице, хипотекарниот доверител може да бара продажба на сите недвижности врз кои е заснована хипотеката, вклучувајќи ги сите нејзини припадоци и прирастоци, заедно со деловниот потфат (производството), но ако највисоко понудената цена е под 80% од проценетата вредност на хипотеката, тогаш може да се продаваат одделни делови од имотот во настојување да се постигне повисока цена на хипотеката, меѓутоа продажбата на одделни делови од имотот да не го попречи континуираното работење на друштвото или на правното лице."

Член 10

Во членот 53 став 1 по зборовите: ("Службен весник на Република Македонија" бр. 53/97 и 59/2000)", се додаваат зборовите: "како и на хипотеките засновани врз основа на нотарски акти или со заверки на договори од страна на нотар, според Законот за вршење на нотарските работи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/96 и 25/98)."

Член 11

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

2882.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 3/97 и 23/99) и член 36 точка 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 октомври 2000 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЗАТВОРОТ БИТОЛА СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ПРИЛЕП

1. Се разрешува Миле Димовски од должноста директор на Затворот Битола со Отворено одделение во Прилеп.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4493/2  
10 октомври 2000 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

2883.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 3/97 и 23/99) и член 36 точка 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 октомври 2000 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАТВОРОТ БИТОЛА СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ПРИЛЕП

1. За директор на Затворот Битола со Отворено одделение во Прилеп се именува Кире Божиновски, дипл. правник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4465/2  
10 октомври 2000 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

2884.

Врз основа на член 88 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 октомври 2000 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА КУЛТУРА

1. Се разрешува Нове Цветаноски од должноста советник на министерот за култура, поради заминување на друга должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4539/3  
10 октомври 2000 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

2885.

Врз основа на член 88 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 октомври 2000 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА

1. За потсекретар во Министерството за култура се назначува Нове Цветаноски, досегашен советник на министерот за култура.

2. Именуваниот оваа должност ќе ја врши до стекнување на статус на државен службеник според Законот за државните службеници.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4539/2  
10 октомври 2000 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

2886.

Врз основа на член 88 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 октомври 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ  
ЗА КУЛТУРА**

1. За советник на министерот за култура се назначува Оливер Шамбевиќ, професор.

2. Именуваниот оваа должност ќе ја врши до стекнување на статус на државен службеник според Законот за државните службеници.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4539/4                      Претседател на Владата  
10 октомври 2000 година      на Република Македонија,  
Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р.

2887.

Врз основа на член 88 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 октомври 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ  
ЗА ФИНАНСИИ**

1. За советник на министерот за финансии се назначува Марјанчо Марковски, досегашен републички пазарен инспектор.

2. Именуваниот оваа должност ќе ја врши до стекнување на статус на државен службеник според Законот за државните службеници.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4585/2                      Претседател на Владата  
10 октомври 2000 година      на Република Македонија,  
Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р.

2888.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 10 октомври 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА  
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ  
СО ШУМИ "МАКЕДОНСКИ ШУМИ" - СКОПЈЕ**

1. Газменд Ајдарага се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми "Македонски шуми" - Скопје.

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми "Македонски шуми" - Скопје се именува Арјета Алиу, апсолвент на Филозофскиот факултет - Институт за социјална работа и социјална политика.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4724/1                      Претседател на Владата  
10 октомври 2000 година      на Република Македонија,  
Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р.

## ИСПРАВКА

По извршената проверка со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за изменување на Одлуката за давање на користење-концесија на дивечот во ловиштата на Република Македонија, објавена во "Службен весник на Република Македонија" бр. 82/2000, е направена техничка грешка, поради што се дава

**ИСПРАВКА  
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА  
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА НА  
ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА**

Во точка 1, ред 3 наместо "Службен весник на Република Македонија" бр. 4/99", треба да стои "Службен весник на Република Македонија" бр. 19/99".

Бр. 23-4414/5                      Од Владата на Република  
23 октомври 2000 година      Македонија  
Скопје

**АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ  
ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

40. Врз основа на член 163, а во врска со став 7, 8, 9 и 10 на член 180 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Сл. весник на РМ" бр. 80/93, 14/95, 71/96, 32/97 и 24/2000), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија на седницата одржана на 19.X.2000 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ОСНОВИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПРЕС-  
МЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА  
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУ-  
ВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ  
ЗА ПЕРИОДОТ ЈУЛИ-СЕПТЕМВРИ 2000 ГОДИНА**

## Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основниците на осигурување според кои се пресметува и плаќа придонесот за пензиско и инвалидско осигурување за обврзниците на данок од приход од земјоделска дејност на кои земјоделската дејност им е единствено занимање (во натамошниот текст: индивидуални земјоделци).

## Член 2

Индивидуалните земјоделци, заради пресметување и плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување се распоредуваат во основници на осигурување според висината на катастарскиот приход и тоа:

ред. бр.	катастарски приход (во денари)	месечна основница на осигурување
1.	до 400,00	3.029,00
2.	од 400,01 до 900,00	4.821,00
3.	од 900,01 до 2.000,00	5.503,00
4.	од 2.000,01 до 4.500,00	6.116,00
5.	од 4.500,01 до 7.000,00	6.726,00
6.	над 7.000,01	7.340,00

## Член 3

Индивидуалните земјоделци можат по сопствен избор да се определат да плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигурување на повисока основница на осигурување.

Индивидуалните земјоделци кои се определени да плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигурување на повисока основница на осигурување должни се до 31 март во тековната година да поднесат писмено барање до органот за јавни приходи во општината.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 јули заклучно со септември 2000 година.

Бр. 02-4588/1  
19 октомври 2000 година  
Скопје

Претседател  
на Управниот одбор,  
д-р **Марика Јорданова**, с.р.

**Објасен дел****ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР**

Основниот суд Битола во Битола, со решението ПТрег. бр. 602/2000, ја запиша во трговскиот регистар промената на содружник на Друштво со ограничена одговорност за земјоделско производство "Мише Ефтимов" Крушево, ул. "Манчу Матак" бр. 3.

Од друштвото истапуваат лицата: Амедоски Реџеп, Ангелески Тодор, Ангелески Љубомир, Бафтироски Рамазан, Бегоски Браим, Богески Димитрија, Бојоски Никола, Чичоски Спасе, Деароски Исмет, Димитриески Љубомир, Дивјаковски Спасе, Дунимагоски Димитрија, Еминоски Камил, Ѓорѓиески Петре, Илиоски Ѓорѓија, Карамалески Хуснија, Крбалески Мите, Крстески Киро, Мароски Никола, Миџаноски Крсте, Михајловска Костандина, Милошески Петре, Мирчески Славе, Митоски Ристо, Митрески Благоја, Мурески Милан, Музоски Миле, Нешкоски Благоја, Николоски Борис, Рамески Абдураим, Рапилоски Илија, Ристески Трајко, Ристески Борис, Ристески Миле, Шекрески Илија, Симоноски Богоја, Смилески Никола, Стојановиќ Томислав, Талески Стојан, Тодороски Милорад, Тошески Крсто, Зуљамоски Петре, Стојаноски Радован.

Во претпријатието пристапува Стерјоски Христо.

Од Основниот суд Битола во Битола, ПТрег. бр. 602/2000. (33134)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението ПТрег. бр. 938/2000, на регистарска влошка бр. 02018822?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител со ЗТД на Друштвото за интелектуално-посреднички активности и промет БРАВА Виолета ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Шидска" бр. 24/1/7.

Промена на управител: Се брише Катерина Ангова-управител без ограничување. Се запишува Виолета Шапкоска-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ПТрег. бр. 938/2000. (24811)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 40/2000, на регистарска влошка бр. 1-6231-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар Приватната здравствена организација аптека САНОФАРМ Боговиње с. Пирок, Боговиње.

Основач на аптека е Љуљзим Ибрахими од с. Пирок, Боговиње.

Дејност: 52.31.

Во правниот промет со трети лица аптеката работи во свое име и за своја сметка и одговара со целиот свој имот. Управител на аптеката без ограничување е Љуљзим Ибрахими.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 40/2000. (24812)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението ПТрег. бр. 738/99, на регистарска влошка бр. 02021799?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар

промената на фирма и истапување на основач на Трговското друштво СТЕНД Стендап Компани и други ДОО Скопје, ул. "Романија" бб.

Се врши промена на фирмата и во иднина ќе гласи: Друштво за трговија на мало и големо СТЕНДАП Марко ДООЕЛ Скопје, ул. "Романија" бб. Од 15.06.1999 година од друштвото истапуваат Претпријатието за откуп, преработка, производство и промет на големо и мало СТЕНДАП КОМПАНИ експорт-импорт ДОО ЦО ул. "Романија" бб и Елизабета Христовска од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ПТрег. бр. 738/99. (24813)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението ПТрег. бр. 341/99, на регистарска влошка бр. 02006362?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар истапувањето на содружник на Друштвото за трговија, угостителство и услуги МАДИКО Благој Кекенов и други ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Натанаил Кучевишки" бр. 16, Скопје.

Од друштвото истапува содружникот Талевски Милан од Скопје со одлука од 21.11.1999 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ПТрег. бр. 341/99. (24814)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 1042/99, на регистарска влошка бр. 1-65332-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Градежното претпријатие БЕТОН-КУМАНОВО АД Куманово ЦО ул. "11 Октомври" бб, Куманово.

Се брише: Перлаш Десанка-в.д. директор со неограничени овластувања. Се запишува: Алексовска Костиќ Љубица-в.д. директор со неограничени овластувања. Пречистен текст: Алексовска Костиќ Љубица-в.д. директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1042/99. (24815)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2644/2000, на регистарска влошка бр. 02028323?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на БОЛЕРО Друштво за трговија и услуги Александра ДООЕЛ бул. "АВНОЈ" бр. 100/3, Скопје.

Скратен назив: БОЛЕРО ДООЕЛ Скопје. Основач: Александра Опарова од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 100/3. Средства: Средствата за основање изнесуваат вкупно 160.000,00 денари или 5.000 дем. Одговорност: Не одговара, а ризикот го сноси во висина на основачкиот влог.

Дејности: 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.45, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.13, 51.14, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.22, 60.23, 63.30, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија, Грција, СР Југославија и Албанија.

Обврски и права: Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Управител: Александра Опарова бул. "АВНОЈ" бр. 100/3-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2644/2000. (24818)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2921/2000, на регистарска влошка бр. 02028424?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на КАЈА Друштво за производство и угостителство Амира ДООЕЛ ул. "Лазо Трповски" бр. 31/5-4, Скопје.

Скратен назив: КАЈА ДООЕЛ Скопје. Основач: Амира Каиче од Скопје, ул. "Благоја Паровиќ" бр. 31/5-4. Средства: Средства за основање изнесуваат вкупно 160.000,00 денари или 5.000 дем. Одговорност: Не одговара, а ризикот го сноси во висина на основачкиот влог.

Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 51.31, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 52.11, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 93.02, 99.01, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија, Грција, СР Југославија и Албанија.

Обврски и права: Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Управител: Амира Каиче ул. "Благоја Паровиќ" бр. 31/5-4-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2921/2000. (24819)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 24/2000, на регистарска влошка бр. 02025120?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар Авто такси КОАЛА ТП Миодраг Момчило Младеновиќ Скопје, бул. "Кочо Рацин" бр. 10/33.

Дејност: 60.22-такси превоз.

Основач на ТП е Младеновиќ Миодраг од Скопје, бул. "Кочо Рацин" бр. 10/33. Лице овластено за застапување и претставување на ТП е Младеновиќ Миодраг-управител без ограничување.

Во правниот промет со трети лица ТП настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица ТП одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 24/2000. (25073)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1043/2000, на регистарска влошка бр. 02028171?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво во мешовита сопственост за производство, трговија, угостителство и услуги АУС-ЛАК ШНЕЛАКИ Лазар и др. ДОО увоз-извоз Кавадарци, ул. "Едвард Кардељ" бр. 5/16.

Во трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I во Скопје е запишано основањето на Трговското друштво во мешовита сопственост за производство, трговија, угостителство и услуги АУС-ЛАК ШНЕЛАКИ Лазар и др. ДОО увоз-извоз Кавадарци, ул. "Едвард Кардељ" бр. 5/16.

Друштвото во внатрешниот промет ќе ги врши следните дејности: 01.12, 01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.42, 01.50, 05.02, 15.11, 15.20, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81, 15.91, 15.93, 15.98, 16.00/2, 24.51, 24.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.51, 26.63, 26.66, 36.50, 45.11, 45.12, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 45.43, 45.44, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 71.10, 74.40, 74.81, 74.82, 74.84, 74.83, 92.31, 92.32, 92.33, 92.34. Дејности во надворешниот промет: посредување во надворешнотрговскиот промет со стоки и услуги, надво-

решна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, услуги на внатрешна и надворешна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, ре-експорт, малограничен промет со сите соседни земји: Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија.

Вкупната основна главница на друштвото изнесува 170.800,00 денари или 5.150 дем. Управител на друштвото е содружникот Лазар Манев, со неограничени овластувања. Содружници на друштвото се: Лазар Манев од Кавадарци, ул. "Едвард Кардељ" бр. 5/16, Сузи Бошевска од Сиднеј, Австралија и Васко Бошевски од Сиднеј, Австралија. Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1043/2000. (25079)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 11743/99, на регистарска влошка бр. 02017727?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето согласно со ЗТД на Стојанов Борислав Илчо МАТИН ТП автотакси ул. "Алекса Дундиќ" бр. 197, Скопје.

Дејности во внатрешниот промет: 60.22-такси превоз.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот. Стојанов Илчо-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11743/99. (25080)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1576/99, на регистарска влошка бр. 02013730?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП на Салон за забавни игри без игри на среќа ЈА-ХА КОМПАНИ ТП Адеми Џемил Џумазије Гостивар, ул. "Панче Попоски" бр. 64.

Основач: Адеми Џумазије од Гостивар.

Дејност: 92.33.

Во правниот промет со трети лица ТП истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара лично со целокупниот свој имот. Лице овластено за застапување: Адеми Џумазије-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1576/99. (25081)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 11720/99, на регистарска влошка бр. 02018942?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето согласно со ЗТД на Тасев Васил Ристо АНБОТА ТП автотакси ул. "4" бр. 1/4-15, Скопје.

Дејности во внатрешен промет: 60.22-такси превоз.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот. Тасев Ристо-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11720/99. (25082)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 16501/99, на регистарска влошка бр. 02025402?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето согласно со ЗТД на Мирчески Цветко Злате ХРИСТИЈАН ТП автотакси ул. "Руди Чајевац" бр. 47/3, Скопје.

Дејности во внатрешен промет: 60.22-такси превоз.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во

правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот. Мирчески Злате-управител без ограничувања. Сodrужник е Мирчески Злате со стан на ул. "Руди Чајевац" бр. 47/3, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 16501/99. (25084)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 12212/99, на регистарска влошка бр. 020213487-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар Авто такси ЕКЛИПС ТП Мустафи Махир Фадиал Тетово, ул. "Ленин" бр. 73.

Основач на фирма е лицето Мустафи Махир Фадиал од Тетово, ул. "Ленин" бр. 73. Назив на фирма: Авто такси ЕКЛИПС ТП Мустафи Махир Фадиал Тетово, ул. "Ленин" бр. 73. Седиштето е во Тетово, ул. "Ленин" бр. 73.

Предмет на работење е: 60.22-такси превоз, 60.23-превоз на патници во другиот друмски сообраќај.

Одговорност: одговара лично со целиот свој имот. Овластено лице е Мустафи Махир Фадиал-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12212/99. (25086)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 11733/99, на регистарска влошка бр. 020186337-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето согласно со ЗТД на Кулевски Љубе Сашо ДАКИ ТП автотакси ул. "Методија Митевски" бр. 11/7-10, Скопје.

Дејности во внатрешен промет: 60.22-такси превоз.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот. Кулевски Сашо-управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11733/99. (25088)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 11760/99, на регистарска влошка бр. 020189547-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето согласно со ЗТД на Сејдијовски Јакуп Исен КУПИ ТП автотакси ул. "Зеф Љуш Марку" бр. 4, Скопје.

Дејности во внатрешен промет: 60.22-такси превоз.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот. Сејдијовски Исен-управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11760/99. (25096)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 11767/99, на регистарска влошка бр. 020177307-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето согласно со ЗТД на Николиќ Љубомир Драгослав РУМУНЕЦ ТП автотакси ул. "III Македонска бригада" бр. 81-6, Скопје.

Дејности во внатрешен промет: 60.22-такси превоз.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот. Николиќ Драгослав-управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11767/99. (25097)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 11759/99, на регистарска влошка бр. 020177257-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар

основањето согласно со ЗТД на Стојчески Драган Љупче ГАМА ТП автотакси ул. "Анастас Коцарев" бр. 10-6, Скопје.

Дејности во внатрешен промет: 60.22-такси превоз.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот. Стојчески Љупче-управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11759/99. (25098)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 16174/99, на регистарска влошка бр. 020282787-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец Тодор Киро Јазаров Диско клуб ЗЛАТНА РУЖА ТП ул. "Пиринска" бр. 32, Скопје.

Основач: Тодор Јазаров со стан на ул. "Пиринска" бр. 32, Скопје.

Дејност: 55.40.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот. Лице овластено за застапување: Тодор Јазаров-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 16174/99. (25099)

#### ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАГАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд во Гостивар со решение рег. бр. 21/2000 од 13.07.2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации се запишува здружението на граѓани "ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЖЕНИТЕ НА ОПШТИНА МАВРОВИ АНОВИ" од Маврови Анови, кое ќе го застапува неговиот претседател Пандорка Димова Дингоска.

Работата и активностите на здружението се однесуваат во остварување на економски, социјални, културни, научни, стручни, технички, образовни, спортски и други права, интереси и уверувања на жената во согласност на Уставот и Законот, на територијата на општина Маврови Анови.

Од Основниот суд во Гостивар. (40198)

#### ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 546/2000 од 03.07.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, туризам и услуги "САМ ТРЕЈД" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Бајрам Шабани" бр. 129, Скопје, со жиро сметка 40100-601-164898.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50-3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39664)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1690/2000 од 15.06.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Мешовито друштво за производство и промет "АРЕНА БС" д.о.о. од Скопје, ул. "Маршал Тито" бр. 6, Скопје, со жиро сметка 40100-601-144545.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50-3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39666)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 580/2000 од 29.06.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Поизводно, прометна, услужна задруга "МАКО-ПРЕМА ИНЖЕНЕРИНГ" ЦО с.Орешани, Скопје, со жиро сметка 40100-601-20993.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50-3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39667)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1590/2000 од 15.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за вработување на инвалиди "ЛАВСКИ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр. 7/42, Скопје, со жиро сметка 40120-603-14583.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50-3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39668)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 780/2000 од 13.10.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "РОБИ ПРОМ" д.о.о. експорт-импорт од Куманово ул. "Боро Соколов" бр. 22, со жиро сметка 40900-601-36579.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска од Куманово, ул. "Октомвриска Револуција" бр. 26/2-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39949)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л.бр. 471/2000 од 18.10.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот ППУТ "ДСМ ТРЕЈД ЦИЦИБАН" ПО од Куманово, ул. "Франц Рузман" бр. 22, со жиро сметка 40900-601-39149.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска од Куманово, ул. "Октомвриска Револуција" бр. 26/2-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39953)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 566/2000 од 14.07.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, трговско претпријатие "АТВА ИНЖЕНЕРИНГ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Владимир Назор" бр. 26, Скопје, со жиро сметка 40100-601-294891.

За ликвидатор се определува лицето Димитровска Мирјана од Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 10/44.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39741)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 442/2000 од 16.06.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "ВИСО ТРЕЈД" експорт-импорт д.о.о. од Скопје, ул. "Партизански Одреди" бр. 149 лок.76, Скопје, со жиро сметка 40120-601-299648.

За ликвидатор се определува лицето Димитровска Мирјана од Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 10/44.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39740)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 453/99 од 24.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за градежништво, трговија и услуги "ИВА РОНАЛДО" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 7/8-13, Скопје, со жиро сметка 40100-601-98455.

За ликвидатор се определува лицето Димитровска Мирјана од Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 10/44.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-



вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39739)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1342/99 од 10.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало и увоз-извоз "ОРТАК КОМЕРЦ" од Скопје, ул. "474" бр. 10, Скопје, со жиро сметка 40100-601-121690.

За ликвидатор се определува лицето Зоран Давчев од Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 29/5.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39806)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 645/2000 од 05.09.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие во мешовита сопственост за трговија и доработка со електрични апарати и уреди "ЛИДЕР - ОСВЕТЛУВАЊЕ" ДОО од Скопје, ул. "Горги Крапчев" бр. 8/22, Скопје, со жиро сметка 40100-601-309526.

За ликвидатор се определува лицето Зоран Давчев од Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 29/5.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39805)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 632/2000 од 25.07.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "МЕДРА" д.о.о. од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 24/1-28, Скопје, со жиро сметка 40100-601-174651.

За ликвидатор се определува лицето Мешковска Душанка од Скопје, ул. "Милан Мијалковиќ" бр. 50.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39599)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 633/2000 е отворена

ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за превоз, туризам и трговија "КМГ" увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 61/1-1-3, Скопје, со жиро сметка 40100-601-360610.

За ликвидатор се определува лицето Панче Ефтимов од Скопје, ул. "Маршал Тито" бр. 56/1-9, тел. 233-913.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39600)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 739/2000 од 02.10.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, трговско, услужно и угостителско претпријатие "ЛАСМАН - КОМЕРЦ" д.о.о. увоз-извоз од Тетово, ул. "126" бр. 5, Тетово, со жиро сметка 41500-601-45884.

За ликвидатор се определува лицето Симјановска Тања од Тетово, ул. "Балгоја Тоска" бр. 21/7.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39688)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 920/99 од 28.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, инженеринг, консалтинг и трговија "УНЕКС" експорт-импорт од Скопје, ул. "Бахар Моис" бр. 1 а, Скопје, со жиро сметка 40100-601-153156.

За ликвидатор се определува лицето Младен Петров од Скопје, ул. "С.Кавракиров" бр. 2/5.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39665)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 444/2000 од 07.09.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, градежништво, услуги и трговија на големо и мало "КУКО" ДОО експорт-импорт од Скопје, ул. "Карл Либнехт" бр. 8, Скопје, со жиро сметка 40110-601-168972.

За ликвидатор се определува лицето Кукоски Дуфе од Скопје, ул. "Карл Либнехт" бр. 8, тел. 531-944.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со

пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39950)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.I.бр. 1667/2000 од 03.07.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за транспорт, трговија, услуги и промет "ДЕИЛ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Леринска" бр. 21 б, Скопје, со жиро сметка 40120-601-232200.

За ликвидатор се определува лицето Силвана Милева од Скопје, ул. "95" бр. 67.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39952)

### МАЛИ ОГЛАСИ

#### Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.0373101/94, издаден од УВР-Пехчево на име Мустафа Дураковски, Пехчево. (40206)

Пасош бр.250866/94, издаден од УВР - Тетово на име Зенели Нешат, ул. "И. Р. Лола" бр.104, Тетово. (40208)

Пасош бр.1233630/99, издаден од УВР-Скопје на име Вуковљак Маја, ул. "С. Михајлов" бр.10/2-10, Скопје.

Пасош бр.1075191/98, издаден од УВР-Куманово на име Веби Јашари, с.Оризаре, Куманово. (40214)

Пасош бр.1225087/99, издаден од УВР-Тетово на име Идризи Беким, с.Слатина, Тетово. (40234)

Пасош бр.1053236/97, издаден од УВР-Скопје на име Казим Бафти, с.Блаце, Скопје. (40257)

Пасош бр.1225189/99, издаден од УВР-Тетово на име Мехмеди Шерафет, с.Камењане, Тетово. (40258)

Пасош бр.1079025/98, издаден од УВР-Тетово на име Мехмеди Арбин, с.Камењане, Тетово. (40259)

Пасош бр.1079550/98, издаден од УВР-Тетово на име Мехмеди Махир, с.Камењане, Тетово. (40260)

Пасош бр.1071125/98, издаден од УВР-Тетово на име Мехмеди Саранда, с.Камењане, Тетово. (40261)

Пасош бр.1083659, издаден од УВР- Гостивар на име Исмаил Билкис, ул. "18 Ноември" бр. 83, Гостивар.

Пасош бр.1083651, издаден од УВР- Гостивар на име Исмаил Љулзиме, ул. "18 Ноември" бр.83, Гостивар.

Пасош бр.1333924/99, издаден од УВР-Скопје на име Борис Крстевски, ул. "Катлановска" бр.64, Скопје. (40265)

Пасош бр.874313/96, издаден од УВР - Скопје на име Каљиси Исмет, ул. "А. Дунџиќ" бр.23 а, Скопје. (40272)

Пасош бр.751141/95, издаден од УВР - Скопје на име Рамадан Бајрами, с.Глумово, Скопје. (40293)

Пасош бр.1186922, издаден од ГУВР - Скопје на име Мерхеме Гури, ул. "Боро Менков" бр.3/2-3, Скопје. (40296)

Пасош бр. 785164, издаден од ГУВР - Скопје на име Малевски Горѓи, нас. Пролет бр. 11, Ресен. (40297)

Пасош бр. 734641, издаден од УВР - Скопје на име Самин Исмаил, ул. "Р. Бурџевиќ" бр. 32, Скопје. (40303)

Пасош бр.1118468 на име Рамадани Лутфи, Дебар.

Пасош бр.991435/97, издаден од УВР - Велес на име Касамовски Кенан, с. Бузалково, Велес. (39496)

Чекови од бр.130004527199 до 130004527205, од тековна сметка бр.3990575, издадени од Поштенска штедилница на име Тодоровски Иван, Скопје. (40298)

Работна книшка на име Илиевски Иљо ул. "П. Манџуков" бр.11, Скопје. (40201)

Работна книшка на име Петров Саравчо, ул. "Маршал Тито" бр.15 4/7, Неготино. (40203)

Работна книшка на име Горговски Бранко, с. Смојмирово, Берово. (40207)

Работна книшка на име Драги Тушевски, с. Русиново, Берово. (40215)

Работна книшка на име Велика Ивановска, ул. "Македонска" бр. 25, Крива Паланка. (40219)

Работна книшка на име Безоски Миле, Македонски Брод. (40251)

Работна книшка на име Берзати Абдил, с. Г. Палчиште, Тетово. (40254)

Работна книшка на име Шишковски Трајче, с. Мирковиќ, Скопје. (40267)

Работна книшка на име Сунај Асани, с.Батинци, Скопје. (40288)

Воена книшка на име Ибраими Ајредин, с.Љуботен, Скопје. (40286)

Свидетелства за 1 и 2 година, издадени од Фискултурно учи. "М. М.Брицо" Скопје на име Блажевски Вања, Скопје. (40202)

Свидетелство за 4 одделение на име Иванова Даниела, ул. "Крушевска" бр.20, Кочани. (40205)

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Васил Главинов" Скопје на име Муамера Хаџиболиќ, Скопје. (40211)

Свидетелство на име Димитровски Кире, Делчево.

Свидетелство на име Ангеловски Раде Александар, с. Станче, Крива Паланка. (40220)

Свидетелство за 1 година на име Митков В. Александар, ул. "Коџа Баир" бр.33, Радовиш. (40221)

Свидетелство на име Илиевски Борче, Штип. (40223)

Свидетелство за 8 одделение на име Љупчо Тошевски Богомила, Велес. (40226)

Свидетелство за 8 одделение на име Куртиши Јонуз с. Порој, Тетово. (40253)

Свидетелство на име Фарук Ајдини, Тетово. (40255)

Свидетелство на име Џемиле Зендели, с.Палатница, Тетово. (40256)

Свидетелство за 4 одделение, издадено од ОУ "Браќа Рамиз Хамид" Скопје на име Анета Јашарова, Скопје. (40282)

Свидетелство за завршено средно образование, издадено од ЕМУЦ "Никола Тесла" - Скопје на име Шутаров Теодор, Скопје. (40283)

Ученичка книшка, издадена од УСО "Браќа Милadiniновиќ" Скопје на име Савовски Никола, Скопје. (40277)

Индекс бр.12061, издаден од Медицински Факултет - Скопје на име Мурдеска Милена, с. Вевчани, Струга.

Диплома, издадена од ТУ "Наџе Буѓони" - Куманово на име Сашо Пановски, ул. "Ј.Сандански" бр.16, Куманово. (40218)

Диплома за завршено средно образование на име Михајловска Драгица, ул. "Тодор Јанев" бр.20, Велес.

Штедна книшка бр.9350031/9 на име Павлина Атанасова, ул. "Марксва" бр. 3, Радовиш. (40222)

Даночна картичка бр.4030000381153, издадена од Управа за приходи Скопје на име Даниел ДООЕЛ, Скопје. (40200)

Избирачка легитимација на име Досев Борислав, Прибиштип. (40224)

Избирачка легитимација на име Реџеп Реџепи, с. Кочилари, Велес. (40227)

Избирачка легитимација на име Декири Асан, с. Кочилари, Велес. (40228)

Избирачка легитимација на име Шадије Демири, с. Кочилари, Велес. (40229)

Избирачка легитимација на име Алит Реџепи, с. Кочилари, Велес. (40231)

Избирачка легитимација на име Демири Сабрије, с. Кочилари, Велес. (40235)

Избирачка легитимација на име Бајрам Мислими, с. Кочилари, Велес. (40236)  
 Избирачка легитимација на име Усеин Мустафовски, с. Кочилари, Велес. (40237)  
 Избирачка легитимација на име Сезалари Шасо, с. Кочилари, Велес. (40238)  
 Избирачка легитимација на име Мислим Ислами, с. Кочилари, Велес. (40240)  
 Избирачка легитимација на име Рагип Љубовци, с. Кочилари, Велес. (40241)  
 Избирачка легитимација на име Бедри Вазалари, с. Кочилари, Велес. (40242)  
 Избирачка легитимација на име Сецид Исмаил, с. Кочилари, Велес. (40243)  
 Избирачка легитимација на име Анче Мустафа, с. Кочилари, Велес. (40244)  
 Избирачка легитимација на име Мустафа Сезалари, с. Кочилари, Велес. (40245)  
 Избирачка легитимација на име Муртез Љубовци, с. Кочилари, Велес. (40247)  
 Избирачка легитимација на име Јосифовска Валентина, с. Брусник, Битола. (40248)  
 Избирачка легитимација на име Демири Севда, с. Кочилари, Велес. (40249)  
 Одобрение за компензациони работи со странство бр. 0821-5065/2, издадено од Министерството за трговија - Скопје на име "Газела", Скопје. (40280)  
 Пасош бр. 1000346/97 издаден од ГУВР Скопје на име Стрезовски Сашко, Скопје.

### ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

#### ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 17-19/549 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ ЗА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

##### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик: Министерството за одбрана ул. "Орце Николов" бб, Скопје.
2. Предмет на јавната набавка: прибирање на документација за претходно утврдување на подобноста на понудувачите како можни носители за набавка на:
  - 2.1. Месо говедско свежо,
  - 2.2. Месо јунешко свежо.
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на учество имаат сите правни и физички лица кои вршат стопанска дејност.
4. Постапката на повикот се спроведува согласно Законот за јавните набавки.

##### II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Заинтересираните понудувачи потребно е да ја достават следната придружна документација во оригинални примероци или заверени копии кај нотар и тоа:
  - техничко-технолошки бонитет,
  - економско финансиски бонитет,
  - расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на набавката,
  - менаџерски способности,
  - искуство и стручен кадар за извршување на набавката,
  - нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност-забрана на вршење на дејност, издадена од надлежен судски орган,
  - документ за регистрација за вршење на нивната дејност.
2. Понудувачите кои ќе се квалификуваат по ограничениот повик (до кои ќе се достави писмено барање за поднесување понуда), задолжително треба заедно

со понудата да дадат гаранција во вид на депонирани средства или банкарска гаранција, во вредност од 5% од вкупната вредност на набавката.

### III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Документацијата за ограничениот повик да се доставува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај", како и бројот на ограничениот повик. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

2. Документацијата да се достави на адреса: Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје, по пошта, преку архивата во Министерството за одбрана најдоцна до 08.11.2000 година или на денот на јавното отворање.

3. Јавното отворање на документацијата ќе се изврши на ден 09.11.2000 година со почеток во 10,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

Претставниците на понудувачот на денот на јавното отворање се должни на Комисијата за јавните набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

4. Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според барањата содржни во повикот нема да се разгледува.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/28 20 09.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 14 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на АД за телекомуникации "Македонски Телекомуникации" - Скопје, објавува

#### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 145/00 ЗА НАБАВКА НА КОМУНИКАЦИСКА, КОМПЈУТЕРСКА И ПРЕЗЕНТАЦИОНА ОПРЕМА (СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ)

##### 1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Набавувач: АД за телекомуникации "Македонски Телекомуникации" - Скопје, со седиште во Скопје, ул. "Орце Николов" бб.

1.2. Предмет на набавката: Комуникациска, компјутерска и презентациона опрема за Интернет кафе на АД "Македонски Телекомуникации" во Делчево.

1.3. Вид и количина: Дадени во спецификацијата.

Спецификацијата може да се подигне во просториите на МТнет (објект Агротехника), канцеларија број 43, секој работен ден 10 - 12 часот.

Износот на надоместокот што треба да се плати при подигнување на спецификацијата е неповратен и изнесува: 2000 денари на жиро сметка бр. 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска Банка - Скопје.

1.4. Само понудувачите кои ќе ја откупат спецификацијата ќе имаат право да поднесат понуди.

1.5. Постапката по овој јавен повик ќе се спроведе во согласност со Законот за јавните набавки.

1.6. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

- Технички карактеристики на опремата	40 поени,
- Цена на набавката	20 поени,
- Начин на плаќање и рок на испорака	20 поени,
- Постпродажен сервис и техничка поддршка	15 поени,
- Референци	5 поени.

1.7. Рок на поднесување на понудите до 10.11.2000 година до 12,00 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање на понудите.

1.8. Рок на важноста на понудата: 60 дена од денот на прифаќање на понудата.

**2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА**

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да ги содржи сите податоци неопходни за проценка по сите критериуми за избор на најповолен понудувач од точка 1.6. Доколку истите не се доставени понудата ќе се смета за некомплетна.

2.3. Понудата треба исто така да содржи докази за техничката способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавните набавки).

2.4. Понудата треба да содржи податоци за гарантниот рок, начинот на сервисирање и одржување во гарантен рок и надвор од гарантниот рок.

2.5. Понудувачите на компјутерска, презентациона и комуникациска опрема треба да достават доказ за потеклото како и докази за обезбеден сервис и резервни делови.

2.6. Понудувачите задолжително да ја достават следната придружна документација:

- документ за бонитет чија содржина е пропишана од министерот за финансии со правилник, согласно член 22;

- доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација, и

- доказ дека не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност, издаден од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавните набавки.

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар.

2.7. Понудите треба да бидат придружени со банкова гаранција на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата, која треба да биде доставена со придружна документација.

2.8. Понудата треба да содржи поединечни цени односно основна цена, како и вкупна крајна цена. Данокот на додадена вредност во понудата треба да биде посебно искажан. Цената во понудата треба да биде изразена во американски долари.

**3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ**

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок кој треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на субјектот.

3.2. Понудите се доставуваат во дирекцијата во АД за телекомуникации "Македонски Телекомуникации" - Скопје, ул. "Орце Николов" бб. Понудувачите потребно е да обезбедат доказ за датумот на предавањето на понудата.

3.3. Понудата се доставува во запечатен плик. На предната страна од пликот, во горниот лев агол треба да биде назначено "не отворај" како и бројот на Отворениот повик, во средината на пликот треба да биде назначена точната адреса на АД за телекомуникации "Македонски Телекомуникации" - Скопје.

Во затворениот плик треба да има уште два затворени и запечатени плика.

Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и носи ознака - понуда, а другиот внатрешен плик ја содржи документацијата и носи ознака - документација - со точната адреса на понудувачот.

**4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

4.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на отворениот повик и Законот за јавните набавки, нема да бидат разгледувани.

4.2. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 10.11.2000 година, во 12,00 часот, во просториите на дирекцијата на АД "Македонски Телекомуникации" - Скопје, во салата на IV кат.

4.3. На отворањето на понудите може да присуствуваат претставници на понудувачот кои на Комисијата на набавувачот ќе и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

4.4. Набавувачот изборот може да го изврши посебно по позиции во спецификацијата или во целина, од еден или повеќе понудувачи.

4.5. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

Дополнителни информации можат да се добијат на тел. 296 101, контакт лице Жанет Тантуровска.

Комисија за јавни набавки

**С О О П Ш Т Е Н И Е****ДО ЦЕНЕТИТЕ ПРЕТПЛАТНИЦИ НА "СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ"**

ЈП "Службен весник на РМ", Ц.О. - Скопје, ги известува сите претплатници дека:

**ДОКОЛКУ НЕ ГИ ПОДМИРАТ СВОИТЕ ДОЛГОВИ ЗА ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕН ВЕСНИК ДО КРАЈОТ НА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2000 ГОДИНА ИСТИТЕ ЌЕ БИДАТ ТУЖЕНИ, А ИСПОРАКАТА НА ВЕСНИКОТ ПРЕКИНАТА.**

Уплатата на заостанатите долгови да се изврши на жиро сметка 40100-603-12498 бр. ддв 4030987108771, депонент Комерцијална банка А.Д. - Скопје. Информации на телефон: 129-036; 117-460; факс: 112-267.

Со почит ЈП "Службен весник на Република Македонија" Ц.О. - Скопје.

СОДРЖИНА		Страница	
2880.	Закон за изменување и дополнување на Законот за залог на подвижни предмети и права.....	5011	2886. Решение за назначување советник на министерот за култура..... 5014
2881.	Закон за изменување и дополнување на Законот за договорна хипотека.....	5012	2887. Решение за назначување советник на министерот за финансии..... 5014
2882.	Решение за разрешување од должноста директор на Затворот Битола со Отворено одделение во Прилеп.....	5013	2888. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со шуми "Македонски шуми" - Скопје..... 5014
2883.	Решение за именување директор на Затворот Битола со Отворено одделение во Прилеп.....	5013	Исправка на Одлуката за изменување на Одлуката за давање на користење - концесија на дивечот во ловиштата на Република Македонија..... 5014
2884.	Решение за разрешување од должноста советник на министерот за култура.....	5013	Акти на фондовите и заводите
2885.	Решение за назначување потсекретар во Министерството за култура.....	5013	40. Одлука за основиците на осигурување за пресметување и плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување на индивидуалните земјоделци за периодот јули-септември 2000 година..... 5014

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник Марија Лењохиќ.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.